



ГОДИШЕН НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ за 2014 година

Здружение на граѓани „Центар за истражување, меѓугранична соработка и развој,, (ЦИСР)

ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО

Основните цели на Здружението се:

- 1) остварување подобрување и унапредување на правната, економската, културната и други сфери релевантни за севкупниот општествен развој на Република Македонија
- 2) подобрување на мулти-димензионалната економска, едукативна, културна и друга соработка помеѓу земјите од регионот и пошироко; и
- 3) креирање на политики за развој во соодветните области.

Конкретно, Здружението има за цел да спроведување истражувачки активности од областа на правото, економијата, културата и други социјални сфери, чиј краен резултат ќе биде оформување на практични решенија и политики за подобрување и унапредување на овие сфери. Исто така, Здружението има цел да менаџира со своите истражувачки проекти како и да нуди помош при менаџирањето на истражувачките проекти на други организација од национален и меѓународен карактер. Во склоп на работата на Здружението е и унапредувањето на соработката меѓу невладини здруженија, во областа во која делува здружението, а со седиште во Република Македонија или во странство и креирање на мрежа на организации со цел на размена на добри практики и искуства при менаџирање на истражувачки проекти.

Здружението се залага за:

- ❖ Промовирање на идеи за изработка на истражувачки проекти од општествен интерес
- ❖ Организирање на семинари, предавања, обуки и слично
- ❖ Поттикнување на прекуграничната соработка на Република Македонија со соседните земји
- ❖ Организирање на тининзи и обуки за членовите на здружението со цел проширување на нивните знаења и професионално усовршување
- ❖ Учество и делување на домашни меѓународни собири, семинари, обуки и слично кои се во врска со целите и делувањето на здружението
- ❖ Заштита на човековите права и подигнување на јавната свест за постоечките правни инструменти за заштита
- ❖ Промовирање на вредностите на Европската Унија, со цел за зближување на граѓаните на Република Македонија кон Европската Унија и вредностите врз основа на кој таа е создадена
- ❖ Развој на демократијата, граѓанското општество и човековите права;
- ❖ Заштита на маргинализирани лица и нивно социјално вклучување;
- ❖ Промовирање и заштита на културното наследство;



- ❖ Промовирање и заштита на здравјето
- ❖ Заштита на животната средина и одржлив развој;
- ❖ Локален и инфраструктурен развој;
- ❖ Промовирање на науката, образованието и обуката во образовниот процес;
- ❖ Развој на етиката и моралот;
- ❖ Унапредување на добротворството и волонтерството

Здружението своите цели и задачи ги остварува преку активности кои ќе се реализираат во рамките на програми за неформално образование кои во себе опфаќаат обуки, јавни дебати, предавања, тенинзи и прибини во области на кои работи здружението, преку креирање на проекти и граѓанска активност како и регионална и меѓународна соработка.

АКТИВНОСТИ И СЛУЧУВАЊА ВО 2014 ГОДИНА

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 01/2014 – 02/2014 | ⇒ | Центарот за истражување, меѓугранична соработка и развој (ЦИСР) е основано на 16/01/2014, а е регистрирано во Централниот Регистар на Република Македонија на 17/02/2014. |
| 02/2014 – 04/2014 | ⇒ | Во соработка со New Balkans Institute од Белград, и Алфа Центар од Никшич, Црна Гора, ЦИСР работеше на предлог проектна апликација преку програмата RRPP со наслов „Local development and labour migration: a cross-border analysis“, со вкупен буџет од 118 105 CHF. |
| 02/2014 – 04/2014 | ⇒ | Во соработка со Педагошкиот Центар на Црна Гора, ЦИСР работеше на предлог проектна апликација преку програмата RRPP со наслов „Civic education and social inclusion: case study analysis of current practices and future trends from Montenegro and Macedonia“, со вкупен буџет од 70 135 CHF. |
| 02/2014 – 04/2014 | ⇒ | ЦИСР работеше на и поднесе предлог проектна апликација до Фондацијата Berghof, со наслов „Cross-border cooperation as instrument for inter-ethnic dialogue and local development transformation“, со вкупен буџет од €27574.01 |
| 03/2014 – 04/2014 | ⇒ | Во соработка со Универзитетот Roma Tre од Рим, Италија, ЦИСР поднесе предлог проектна апликација како рамноправен партнер во проектот со наслов NEAR преку програмата за финансирање Jean Monnet Network of Excellence |
| 03/2014 | ⇒ | ЦИСР учествуваше како партнер во предлог проектната апликација поднесена од страна на Poplar Trees Association for promoting civil society values among children and youth од Загреб, Хрватска преку програмата |



- Erasmus + КА 1. Насловот на поднесената апликација е European Union - youth, education policies, citizenship and the democratic deficit - contact making seminar for youth workers (EU Youth).
- 03/2014 – 07/2014 ⇒ ЦИСР Претставник (Марко Трајковски) учествување на Школата за активно граѓанство, спроведена од ФОРУМ-ЦСИД во рамките на Проектот на УСАИД за Граѓанско општество.
- 04/2014 ⇒ ЦИСР ја креираше својата интернет страница <http://centercrd.org/> која во 2014 година имаше вкупно 2,201 прегледи. Истата во 2014 содржеше 23 поединечни страници и 79 поединечни постови (распределени во 34 категории) на англиски и на македонски јазик. Исто така креираше и посебен блог наменет за теми од областа на прекуграничната соработка.
- 04/2014 ⇒ Претставници на ЦИСР (Деспина Циковска, Марко Трајковски и Христијан Трајковски) учествуваа на тренинг семинарот со наслов “System of human rights protection in the Council of Europe and European Union”, организиран од Македонскиот Центар за Европско Образование.
- 04/2014 – 06/2014 ⇒ ЦИСР креираше профили на социјалните мрежи фејсбук и твитер. На социјалната мрежа фејсбук, Центарот има профил и посебна страница. Профилот во 2014 достигна 450 пријатели додека страницата 150 следбеници.
- 04/2014 – 05/2014 ⇒ Во соработка со IUIES, Comenius University, ELTE Hungary, Jagiellonian Univeristy, Prof. Laszo Boros, Фондацијата Балкан Нет и Националната асоцијација на општински службеници на Бугарија, ЦИСР работеше на, и го поднесе предлог проектот со наслов „CLEAR - Cross-border cooperation, Local participation and Enhancement of Active participation and Role in society, за финансирање до Вишеградскиот Фонд (Visegrad Fund). Вкупниот износ на буџетот е €74030.
- 06/2014 ⇒ Претставници на ЦИСР учествуваа на едукативна средба со новорегистрирани даночни обврзници во Управата за Јавни Приходи на РМ.
- 07/2014 ⇒ Претставници на ЦИСР учествуваа на консултативната средба во врска со програмата ИПА 2014 во рамки на ИПА 2 во ЕУ Инфо Центарот во Скопје



- 06/2014 – 08/2014 ⇒ Во соработка со Академија ЕУРАК, Институтот за федерализам од Болцано Италија и здружението The Other Way од Фиренца, Италија, ЦИСР работеше на проектна апликација со наслов „СВС-АСТ“, со вкупен буџет од \$23705, поднесена до Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија (DEMOCRACY COMMISSION GRANTS PROGRAM).
- 06/2014 – 08/2014 ⇒ ЦИСР работеше на проектната апликација со наслов „USE-IT Skorje“, во соработка со здружението Крик од Скопје, со вкупен буџет од \$23645, поднесена до Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија (DEMOCRACY COMMISSION GRANTS PROGRAM).
- 09/2014 ⇒ ЦИСР потпиша Меморандум за соработка со SECURITY AND DEFENCE RESEARCH CENTER од Италија.
- 10/2014 ⇒ ЦИСР со свој претставник учествување на Информативниот Семинар „Новини во регулативата кои го засегаат финансиското работење на ГО“, организиран од TACSO канцеларијата во Скопје.
- 11/2014 – 12/2014 ⇒ Во соработка со Фондацијата Балкан Нет од Скопје, Академија ЕУРАК, Институтот за федерализам од Болцано Италија ЦИСР работеше на проектната апликација со наслов „СВС-АСТ“ (Cross-Border Cooperation for active youth empowerment and social development), со вкупен буџет од \$23285, поднесена до Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија (DEMOCRACY COMMISSION GRANTS PROGRAM).

Со почит,

Претседател
Д-р Марина Андева